



## ГОЛЕМИОТ МАКЕДОНСКИ СВЕТИТЕЛ ПРЕПОДОБЕН НАУМ ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

**М**ногу векови наназад и во векот во кој живееме, не само во охридскиот крај, туку и во цела Македонија и пошироко, во целиот христијански свет постои еден славен лик, еден голем светец, еден мит кој ги зближувал луѓето и во духот на христијанската религија ги учел да се сакаат со љубовта со која Христос го засака светот и се жртвува за него.

"Соединувајќи се со Христа, си го оставил светот; живеејќи со дух, телото си го распнал, преблажени Науме. Си се стремел како апостоли-те да се подвизуваш и безбројното мизијско множество во верата си го вовел. Така и нас, со твоите молитви, спаси нè од искушенија". (Тропар (химна) на светителот)

Нашата историја, преку нашата Света Црква, потече како една река, за жал, повеќе крвава отколку бистра, но таа крв, крвта на Божјите че-

"Вие знаете од каде и зошто сте дошле во оваа словенска земја, знаете дека овде не сте пожелни... И почнаа со камшици... да ме шибаат по очи, по глава, по грбот", зборува измачениот од германските мисионери, некогашниот затвореник, некогашниот продаден роб, големиот македонски Светител Свети Наум Охридски.

Роден и живеејќи во Македонија, тој на себе го почувствувал маченичкиот живот на македонскиот народ и неговите страдања, и стоејќи пред Христовиот престол го заштитува македонскиот народ, неговата и нашата татковина Република Македонија од секако непријателство низ сите векови.

Главниот празник на Свети Наум Охридски се одбележува на 23 декември - по стар календар или 5 јануари по нов календар, а 20 јуни по стар или 3 јули по нов ка-



СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

# ЧУДОТВОРНАТА СИЛА НА "ЛЕКАРОТ НАД ЛЕКАРИТЕ" ГИ КРЕВА ЛУЃЕТО ОД СМРТНА ПОСТЕЛА

да, Богобојазливи јунаци и храбри борци, пролеана за Христовата вера и за Татковината наша, силно вика пред престолот на Севишниот и Сесилниот Бог. Крвавите рани по телото на праведниот затвореник Свети Наум Охридски, се вградени во небесната Христова Црква.

лендар е летниот празник или Собор на светителот. На овој датум колони поклоници од Македонија и од цел свет доаѓаат во манастирот кој тој го изградил, да му се поклонат и да го бакнат неговиот гроб, да му оддадат почит и слава. Во манастирот се одржува голем Собор на народот. Многу

**Главниот празник на Свети Наум Охридски се одбележува на 23 декември по стар календар или 5 јануари по нов календар, а 20 јуни по стар или 3 јули по нов календар е летниот празник или Собор на светителот. На овој датум колони поклоници од Македонија и од цел свет доаѓаат во манастирот, кој тој го изградил, за да се поклонат и да го бакнат неговиот гроб, да му оддадат почит и слава. Во манастирот се одржува**



болни доаѓаат (или ги носат) и преку верата и молитвата над неговите мошти тие добиваат излекување. Бог му дал голема сила и Свети Наум, "лекар над лекарите", ги лекувал луѓето од сите болести и од смртна постела ги крева и повторно ги враќа во живот. Неговиот гроб со векови и векови е извор на чудотворна сила. Небесниот граѓанин и сега гледа на овој свет и со телото и духот прави чуда. Тој е гордост на македонскиот народ, гордост на Балканот.

Светителот останал како исцелител на болните и тоа од различни тешки и неизлечливи болести. Излекувал и лекувал неродилки, умоболни, неми, сакати. На неговиот гроб доаѓале и доаѓаат лица од разни националности и вери, освен Македонците - христијани, уште го почитуваат и Турците, Албанците, Еѓупците и други.

Познато е дека во 1926 година, еден муслиман од Ресен на манастирот му подарил своно во знак на благодарност зашто светителот му го исцелил братот и од претсмртна постела го вратил во живот. Дарителот се викал Џемаил Зизо, а неговиот исцелен брат Сулејман Зизо. Двајцата браќа биле познати како угледни граѓани во Ресен.

Според преданијата за Свети Наум, многумина кои се обиделе нешто да украдат од манастирот, да го навредат светецот или на било кој начин да го испоганат манастирскиот имот, ги стигнувала казна. Кузман Шапкарев забележил дека Охрид и неговата

околина избобилуваат со преданија и со приказни за чудата на Свети Наум, кои јасно ги покажуваат чувствата на населението кон Свети Наум, без разлика на вера и народност.

Нашиот народ од цела Македонија, од Европа и од прекуокеанските земји доаѓа да му се поклонил во светиот манастир на Свети Наум Охридски, на Светиот гроб и на чудотворните мошти и да побара Божја помош преку Светецот. Неговите мошти имаат моќ на лековитост и на душевно смирување. Сесилниот Бог ни остави големо бо-



БЛАЖЕНОТО УСПЕНИЕ НА СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ

гатство, неизмерно богатство, непроценлив дар, светите мошти на силниот и неуморен Светител, чудотворните мошти кои живо дејствуваат, чесните мошти на чудотворниот лекар, Свети Наум Охридски.

Овој манастир, кој има свое историско значење е "најголемиот чудотворен сад на овие македонски и балкански простори". Кога влегуваме во манастирот, го забеле-

жуваме прагот од мермер, кој е издлабен од човечки стапки, од луѓето кои минале преку него, за да му се молат на Светецот.

Македонски верници и љубители на својата татковина, дојдете да се поклониме на едно големо свето место, да му се поклониме на Светиот гроб на Свети Наум, да ги приклониме своите колена пред неговите мошти. Дојдете да му оддадеме почит на небесниот човек, мудриот учител, чудотворниот лекар, вечниот и верен Божји слуга, да му оддадеме слава и благодарност за неговите бес-

мртни дела. Да ја почувствуваме светоста на светецот, кој го бранел и го брани нашиот народ од нападите на непријателите, особено од духовните поробувачи. Тој е жив, ги слуша нашите молитви и му ги пренесува на Бога, нè застапува пред Бога. Тој е вечен молитвеник за нашиот и за сите словенски народи пред Бога. Со својот Свет Дух и ум проникнува во длабочините и во тајните на нашиот живот, зашто душата ја воздигнал до Божјите височини.

Познато е дека во минатите векови во манастирот "Свети Наум Охридски", во текот на целата година, особено на денот на Светецот, доаѓале луѓе не само од Охрид и од околните места, туку и од многу подалечни за

од него да побараат лек.

Значи, Свети Наум се славел на денот на неговата смрт т.е. на 23 декември според стариот, или 5 јануари според новиот календар. Но, подоцна ова празнување било поместено на 20 јуни според стариот или 3 јули според новиот календар.

Причините за ова поместување се објавени и образложени во пастирската посланица на Охридскиот патријарх Јоасиф и Синодот од 21 мај 1740 година, во која се наведуваат следните причини и препораки: "...Прво, за тоа што тогаш е зимско време..., второ што празникот Свети Наум паѓа непосредно пред празникот Раѓањето на Спасителот наш Исус Христос... Затоа со оваа синодска грамота снабдена со патријаршиски печат, им се објавува на сите и насекаде дека празникот и славата на светиот и босоног отец наш Наум чудотворец, кој лежи во Ливинска Деволска, поради поголемо славење и чест и поради речените околности, се пренесува и се преместува од 23 декември, па да се празнува и прославува на 20 јуни. За секој кој носи топла и доброволна побожност кон светецот тогаш нека се потруди да дојде... на изворите на чудата на светиот гроб каде што лежат светите мошти и во светиот храм негов, умен извор полн со исцелување да би примил благослов и осветување на телото и на душата, бидејќи чудата и благодетите и советувањата на светиот и босоногиот отец наш Наум, чудотворец се толку бројни што ги надминуваат и многуте ѕвезди како застапник и помошник на сите дни во сечиј живот и најголем помошник за здобивање вечно блаженство и Царството на Господа наш Исус Христос".

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**

**голем Собор на народот. Многу болни доаѓаат (или ги носат) и преку верата и молитвата го добиваат излекувањето над неговите мошти. Сесилниот Бог ни остави големо богатство, неизмерно богатство, непроценлив дар, светите мошти на силниот и неуморен Светител, чудотворните мошти кои живо дејствуваат, чесните мошти на чудотворниот лекар, Свети Наум Охридски.**